



Ул. Никола  
Вапцаров бр. 22,  
1000 Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонија бр.  
21, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

Бул. Јане Сандански  
бр. 82/1/7, Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонски  
Просветители бр. 14  
А, 6000 Охрид, Р.  
Македонија

Ул. III Македонска  
Ударна Бригада бр.  
52, 1300 Куманово, Р.  
Македонија



**FIBULA**  
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,  
+389 2 3238082

+389 2 3116865,  
+389 2 3216391

+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk


fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

# КАПАДОКИЈА – 3 НОЌИ



Цена од

**325€**

20.085 мкд

**СО ПОЈАДОК**  
ИЛИ  
**ПОЛУПАНСИОН**

## КАПАДОКИЈА – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Кападокија - Ако постои бајка за магична земја од глина, веројатно ќе изгледа како Кападокија. Регионот е во централна Турција и е познат по уникатни карпести форми во кои древните народи ги направиле своите домови и светилишта...

### Во цената се вклучени следниве услуги:

- Повратен авионски билет со Пегасус Ерлинес од Скопје преку Истанбул до Кајсери со (20 кг вклучен багаж)
- Аеродромски такси
- Сместување во одбран хотел
- Организиран превоз од аеродром – хотел- аеродром

### Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Факултативни екскурзии
- Патничко и здравствено осигурување
- Екстра трошоци во хотел



+

**ТРАНСФЕР**

**3**



## 4 ДЕНА - 3 НОЌИ

ХОТЕЛ	Кат/Усл	1 / 2 Соба	1 / 1 Соба	Зто лице	Бебе (0 – 1.99)	Дете (2 - 5.99)	Дете (6 - 11.99)
Elaa Cave Hotel	Cave BB	325	365	N/A	59	199	N/A
Dedeli Konak	Cave BB	325	365	325	59	199	315
Burcu Kaya Hotel	4* HB	325	365	325	59	199	315
Dilek Kaya Hotel	4* HB	355	415	355	59	199	345

\*Цените се дадени во евра

## ДАТУМИ НА ЛЕТОВИ

	Поаѓање (SKP – KAJ)	Враќање (KAJ – SKP)	Период
3 ноќи	СРЕДА	САБОТА	01.11.2018 – 31.05.2019

(Не важи за период 27.12.2018 – 03.01.2019)

## ЕКСКУРЗИИ

Екскурзија	Опис на екскурзија	Цена
<b>Црвена Тура</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поаѓање од хотел во 09.30 часот. Утрото прва средба со месечевите пејзажи на Кападокија, посета на <b>Devrent Valley</b>.</li> <li>Посета на <b>Pasabag</b>, каде што можат да се видат уникатните карпи во форма на печурки.</li> <li>Организиран ручек во <b>Аванос</b>.</li> <li>Посета на кермичка работилница со презентација на изработка на керамички производи.</li> <li>Попладне посета на <b>Goreme</b>, музеј на отворено, каде што можат да се видат остатоци од Византиска култура во камените цркви кои датираат од 10 до 12 век</li> <li>Посета на <b>Uchisar</b>, лоциран во срцето на Кападокија, од каде се добива комплетен видик на Гореме, долината и селата во таа околина, од каде се прават најубави панорамски фотографии.</li> <li>Организирано враќање во хотел околу 17.30 часот.</li> </ul>	45
<b>Долина на розите</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поаѓање од хотел во 09.30 часот. Посета на <b>Urgup</b>, и можност да се сретнете со семејството на познатите форми од камен мајката таткото и ќерката - официјалниот симбол на Кападокија</li> <li>Посета на <b>Cavusin</b>, место каде што во минатото живееле монаси во пештери.</li> <li>Ручек во ресторан.</li> <li>Посета на некој од подземните градови, Враќање во хотел во 17.30 часот.</li> </ul>	45
<b>Летање со балон</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Организиран лет со балон, и тоа во време од 04.00 - 07.00 часот.</li> </ul>	145

### Важна напомена:

- Цените се по лице, сместување во двокреветна соба, и валидни за пријавување на мин. 2 патници.
- Плаќање исклучиво во денари по курс 61.8 мкд.
- Плаќање при резервација 100 %, и нема можност за откажување, менување на термин или менување на имиња.
- Останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ важат, освен горенаведеното.
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачварска.

